



**TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV**

БАНСКО

ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI ****



| Хотел ST. IVAN RILSKI **** | ПРАЗНИЧНА ПОНУДА 01.05-03.05.2020 22.05-24.05.2020 (мин. 2 ноќи) |
|---|--|
| Двокреветна соба економу (2+0) | 34 |
| Двокреветна соба standard / студио (2+1) | 37 |
| Едноспален апартман (2+2) | 41 |
| Трет возрасен на доп.легло | 32 |
| Дете од 6-13.99 год на доп. легло | 19 |
| Деца до 5.99 год на дополнително легло | бесплатно |
| Во цената е вклучено: <ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база all inclusive light• користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, зона за релаксација• детско катче• работилница за деца, бојадисување на јајца на 18.04• 1 час бесплатен пинг понг, шах табла или велосипед (претходна резервација)• 20% попуст на спа процедурите• Интернет• Паркинг (ограничен број места)• туристичка такса | |
| Напомени: <ul style="list-style-type: none">• Дете од 6-13.99 год сместено на редовно легло плаќа 32 евра од ден• Доплата за еднокреветна соба 16 евра од ден• Доплата за сместување во двокреветна соба Лукс – 11 евра од соба од ден | |

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ


STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk



БАНСКО

хотел ST. IVAN RILSKI ****



| ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4**** www.saintivanrilski.com | | 03.05 -30.09.2020 | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| | | Петок - сабота | Недела - четврток |
| Двокреветна соба economic | 2+0 | 34 | 31 |
| Двокреветна соба standard (дополнителна зграда) | 2+1 | 36 | 34 |
| Двокреветна соба Luks | 2+1 | 41 | 38 |
| Студио (дополнителна зграда) | 2+1 | 34 | 31 |
| Едноспален апартамент (дополнителна зграда) | 2+2 | 41 | 38 |
| Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло | | | |
| Во цената е вклучено: <ul style="list-style-type: none">• ноќевања на база all inclusive light• користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација• паркинг• интернет• туристичка такса | | | |
| Напомени: <ul style="list-style-type: none">• Дете од 6-13.99 год на дополнително легло плаќа 17евра од ден• Возрасен на дополнително легло плаќа 25 евра од ден | | | |
| Доплати: <ul style="list-style-type: none">• За време на празниците 24 Мај, 6 Септември, 22 Септември минимум 3 ноќевања | | | |

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ